

Власта е доведена во незавидна положба со одлуката за приватизација на ЕСМ. Со распишувањето на тендерот сè уште се тактизира, не се знае кога е вистинскиот момент, особено во период кога ни претстојат избори. Колку скапо ќе ја чини Владата ова решение, останува непознаница?!

■ Пишува: Рената МАТЕСКА





Според најавите, крајот на ноември, почетокот на декември беше терминот за распишување тендер за продажба на највредното национално парче кое ни остана - Електростопанство на Македонија, но со оглед дека влегуваме во предизборен период можно е сè да се одложи!

Останува и прашањето, шпекулациите во јавноста - кој сè дебело ќе се нафатира од евентуалната продажба на втората златна кокошка?! Што ако приватизацијата се направи на погрешен начин и во погрешно време?

Министерот за економија, Фатмир Бесими, на брифингот со новинарите само најави дека ќе биде распишан тен-

денување и дополнување на Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична

ТЕНДЕРОТ ЗАСЕГНАТ ОД НЕПОПИШАНИОТ ИМОТ ИЛИ ОД ПОЛИТИЧКИ КАЛКУЛАЦИИ?!



ВЛАДАТА НАЈАВИ ДЕКА ТЕНДЕРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕСМ ЌЕ ГО ОБЈАВИ ВО СРЕДИНАТА НА ДЕКЕМВРИ

дер, но кога прецизно - со одговор: "Кога ќе одлучи Владата, за што ќе бидете информирани".

Како непланиран проблем околу "неизбежната" приватизација на ЕСМ се јави непопишаниот имот на претпријатието. Станува збор за околу 13.000 објекти, кои се без комплетна документација и кои според проценките ќе влијаат на цената при продажбата. Затоа и експресно беше донесен владиниот амандман по Предлог-законот за

енергија во државна сопственост. На некој начин државата мора да му даде гаранции на идниот купувач дека спорниот имот ќе биде запишан во катастар, односно имотната состојба на компанијата ќе биде регулирана.


ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КУПУВАЧИ

Според информациите, односно шпекулациите (бидејќи ништо официјално не е соопштено), седум светски ком-

пании го пријавиле учеството на тендерот за ЕСМ. Како заинтересирани се спомнуваат австриски, американски, чешки, италијански и други компании. Се шпекулира за имињата "Чез", "Енел", "Вербулт", "АЕС Инвестмент" и др. Министерот за економија, Фатмир Бесими, истакна дека станува збор за еминентни имиња кои, за жал, не може и официјално да ги соопшти.

Според познавачите на состојбите, при приватизацијата на дистрибутивната мрежа

на ЕСМ треба да се испитаат сите параметри. Во секој случај власта е меѓу два огна, односно лошото работење на компанијата, неможноста да ја реализираат наплатата, дивите корисници кои крадат струја и соочувањето со ризикот - продажба на националното богатство во предизборен период кое може да ѝ се врати како бумеранг! Упатените во проблематиката посочуваат дека сепак треба да се донесе одлука, пред да пукне тиквата.



АТАНАСКО ТУНСКИ

"Владата упорно молчи во однос на бројните прашања околу продажбата на ЕСМ, кои во јавноста упорно се поставуваат:

1. Зошто ЕСМ се продава сега кога компанијата има најлоши економски показатели во последниве неколку години?

2. Зошто ЕСМ се продава сега кога во негова сопственост има 13.000 објекти со нерешени имотно-правни односи? Владата се обидува со закон да го присвои имотот на ЕСМ и да гарантира дека ќе ги реши овие спорни објекти. Ваквиот закон е спротивен на сите залагања на РМ за целосно почитување на правото на сопственост, кое е основно право и е услов за наше приклучување кон ЕУ. Овој закон всушност е закон за конфискација на имот и земјиште и ја враќа Македонија во 40-тите години од минатиот век.

Прашуваме:

- Колку скапо ќе ја чини Владата ова решение?

- Зошто Владата е убедена дека може да ги реши сите спорни објекти?

- Дали може да се случи средствата кои Владата ќе треба да им ги исплати на сопствениците на спорните објекти да бидат повисоки од оние добиени со продажбата на ЕСМ?

3. Зошто ЕСМ се продава сега кога Европската комисија вели, цитирам: 'Република Македонија моментно е далеку од задоволувањето на европските барања за неколку клучни аспекти од Поглавјето за енергетика и ќе треба да направи значителни напори за да го усогласи своето законодавство и ефикасно да го спроведува и применува среднорочно'?

4. Дали Владата во интерес на новиот сопственик на ЕСМ ќе ја поскапи цената на електричната енергија за 20 проценти во екот на грејната сезона? Дали од истите причини Владата го нарачува кај таканаречената независна Регулаторна комисија за енергетика новиот електрошок, во форма на нов тарифен систем? Дали без ваквото поскапување Владата не може да го продаде ЕСМ?

5. Дали Владата заедно со ЕСМ ќе ги продава и 12-те мали хидроцентрали, кои претставуваат околу 15 отсто од хидропотенцијалот на Република Македонија и годишно имаат профит од околу 7 милиони евра? Зошто Владата ги продава хидроцентралите кога експертската јавност во Република Македонија и Светска банка жестоко се против тоа решение? Како може да се продаваат ХЕЦ 'Матка', а ХЕЦ 'Козјак' и ХЕЦ 'Света Петка', кои со ХЕЦ 'Матка' чинат една технолошка целина, да бидат државни? Дали без продажбата на 12-те мали хидроцентрали Владата не може да го продаде ЕСМ?

6. Зошто Владата не ги санкционира големите потрошувачи на електрична енергија кои се во приватна сопственост, и иако имаат повластена цена на електрична енергија, сепак не ги плаќаат своите сметки и на ЕСМ му должат милионски суми во евра? Ова неплаќање на сметките за струја од страна на големите потрошувачи ја урива финансиската стабилност на ЕСМ. Очигледно некој сака да се создаде претстава дека ЕСМ не е во можност да се справи со сите овие проблеми, па заради тоа мора да се продаде!

7. Владата, нејзиниот премиер и ресорните министри треба да ѝ објаснат на македонската јавност како е можно населението да плаќа висока цена на струјата, ако речиси 40 отсто од работоспособното население е невработено, а околу 27 отсто е под долниот праг на сиромаштија и дневно живее просечно со 100 денари? Каде се ветувањата на СДСМ дадени во предизборната кампања дека народот ќе ја земе власта во свои раце? За ваква власт народот не гласаше.

8. Владата треба да одговори според кој закон и според кои светски искуства таа ги определи роковите од 14 дена за претквалификација на заинтересираните инвеститори за приватизација на ЕСМ, 3 дена за евалуација на понудите и 45 дена за квалификација на инвеститорите? ", дециден беше во својот став професорот Атанаско Тунески.

ЗА КОЛКУ ЌЕ ЈА ДАВАМЕ НЕВЕСТАТА?

Според економските експерти, вкупната проценка на "целото" ЕСМ, кое го имавме пред поделбата, би била околу три милијарди евра, додека реално, велат познавачите, ова што денес Владата ќе го понуди на тендер не би требало да биде помалку од една милијарда евра. За министерот Бесими, цената на ЕСМ ќе биде пазарна! Но, колкава и да е цената, ако ни се случи истото искуство како со Телеком, и тоа ќе биде малку. Доколку идниот "газда" на ЕСМ почне да размислува исто како оној од Македонски телекомуникации, тогаш несомнено ќе имаме "папрено" жешки сметки за електрична енергија!

Според владината одлука, на продажба ќе биде 90 отсто од акциите на Електро-стопанство на Македонија и 100 проценти од ТЕЦ "Неготино".

Ќе се оди на меѓународен тендер, со предвидени меѓународни стандарди.

"Првата фаза ќе се одвива паралелно, на независни јавни тендери за приватизација на ЕСМ, што сега ги покрива дистрибуцијата и снабдувањето и на ТЕЦ 'Неготино'. Во втората фаза ќе се реализира приватизацијата на АД 'Елем', според моделот кој дополнително ќе се утврди", потенцираше министерот за економија.

Овој концепт на приватизација, според министерот Бесими, е во согласност со Европската банка за обнова и развој, ЕБОР.



**ADNAN REISEN
STUTTGART**

Informacii i rezervacii
od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ часот

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
MÜNCHEN

KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO

STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekcija Sreda i Petok Germanija za MAKEDONIJA
Sekcija Sreda i Sabota Makedonija za GERMANIJA